



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Понеделник 20 Јуни 2016 година Број 06/2016 год.	Жиро сметка бр: 75801472063713 Даночен бр.: 4023005116486
--	--	---

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за користење на тениските игралишта во општина Радовиш бр. 07-1183/1 од 18.06.2013 година

Го прогласувам и објавувам Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за користење на тениските игралишта во општина Радовиш, бр. 07-1183/1 од 18.06.2013 година, бр. 08-996/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-996/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа, член 21 од Стаутот на Општина Радовиш како и врз основа на член 15 , став 1 од Правилникот за одржување и користење на Тениски игралишта изградени согласно Проектот за изградба на 100 (сто) тениски игралишта, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК

за измена и дополнување на ПРАВИЛНИК за одржување и користење на Тениските игралишта во општина Радовиш бр. 07-1183/1 од 18.06.2013 год.

Член 1

Се врши измена во член 3 став 3 кој гласи :
„Врз основа на дадените приоритети во член 12 и член 15 став 1 од Правилникот за одржување и користење на тениски игралишта од Агенцијата за

млади и спорт, денските термини од 08:00 час. до 19:00 час. ќе може да ги користат

- учениците од основните училишта, и тоа на часовите по физичко воспитување поточно по спортот тенис;
- учениците од основните и средното училиште за тренинзи и натпревари во регистрираните училишни и тениски клубови;
- здружения на граѓани кои подржуваат спорт за лица со посебни потреби како и спорт за лица со телесно оштетување и инвалидитет, а сето тоа во претходно договорен термин со одговорното лице назначено од општината.“

Член 2

Се врши измена на член 4 кој гласи :
„Термините од 19:00 час. до 23:00 час. без и со рефлектори ќе ги користат граѓаните на општината и тоа рекреативно по претходно резервирани термини и претходно наплатена цена за користење.“

Член 3

Се врши измена во член 5 став 1 кој гласи :
„Врз основа на член 15 став 2 од Правилникот за одржување и користење на тениски игралишта од Агенцијата за млади и спорт, каде се предвидува приход за подмирување на режиските трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување, за користење на термините за рекреативно играње од 19:00 час. до 23:00 час. се утврдуваат следната цена :
- од 19:00 час. до 23:00 час. со и без користење на рефлектори, цената за еден терен изнесува 100 денари за 1 час ;
- во случај на користење на терените во парови, и покрај користење на повеќе реквизити и опрема, цената останува иста ;
- при нарушување на временските услови пред да започне веќе закажан термин, не се наплаќа терминот или доколку е наплатено средствата се враќаат, а доколку се нарушат временските услови по повеќе од 50% искористен термин, средствата не се враќаат ;
- ако на почетокот на закажаниот термин не се појават лицата кои закажале, терминот може да

биде даден а лицата задолжително опоменети за нивната несериозност ;

Во цената за користење на терените вклучено е и користење на тениската опрема т.е. тениски рекети и топки, како и пропратната опрема : клути, масички, корпи за отпадоци и судиски стол.

Ценовникот за користење на терените како и работното време да бидат поставени на видно и достапно место за сите граѓани.

Во понатамошниот период со посебна одлука ќе биде утврдена и можност за месечна или сезонска членарина, како и други услови кои би се појавиле со формирање или регистрирање на клуб кој професионално би се бавел со овој спорт

Член 4

Овој правилник стапува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-996/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Р Е Ш Е Н И Е

За прогласување и објавување на Правилникот за одржување и користење на повеќенаменско игралиште во состав на СОУ „Коста Сусинов„ Радовиш

Го прогласувам и објавувам Правилникот за одржување и користење на повеќенаменско игралишта во состав на СОУ „Коста Сусинов„ Радовиш, бр. 08-997/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-997/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа, член 21 од Стаутот на Општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК

за одржување и користење на повеќенаменско игралиште во склоп на СОУ Коста Сусинов Радовиш

I. Општи одредби

Член 1

Со овој Правилник се регулираат начинот и условите за одржување и користење на повеќенаменско игралиште во склоп на СОУ Коста Сусинов кое е во сопственост на општина Радовиш и СОУ Коста Сусинов.

II. Користење на повеќенаменско игралиште

Член 2

Повеќенаменско игралиште можат да ги користат сите граѓани, во склад со одредбите на овој Правилник.

Член 3

Како работна сезона за рекреативно користење на повеќенаменско игралиште се смета од месецот Април до месецот Октомври.

Работно време на повеќенаменско игралиште е од 07:30 час. до 23:00 час.

Член 4

Денските термини од 07:30 час. до 19:00 час. ќе може да ги користат :

- учениците од средното училиште, и тоа на часовите по физичко воспитување ;
- учениците од средното училиште за тренинзи и натпревари во склоп на регистрираниот училишен спортски клуб ;
- здружениа на граѓани кои подржуваат спорт за лица со посебни потреби како и спорт за лица со телесно оштетување и инвалидитет, а сето тоа во претходно договорен термин со одговорното лице назначено од општината.

Член 5

Термините од 19:00 час. до 23:00 час. кои се во траење од 1 (еден) час, без и со рефлектори ќе ги користат граѓаните на општината и тоа рекреативно по претходно резервирани термини и наплатена цена за користење.

Член 6

Заради обезбедување на приход за подмирување на режиските трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување, за користење на термините за рекреативно играње од 19:00 час. до 23:00 час. се утврдува следната цена :

- од 19:00 час. до 23:00 час. со и без користење на рефлектори, за користење на теренот се утврдува цена од 500 денари за 1(еден) час ;

- при нарушување на временските услови пред да започне веќе закажан термин, уплатените средствата се враќаат, а доколку се нарушат временските услови по повеќе од 50% искористен термин, средствата не се враќаат ;

- ако на почетокот на закажаниот термин не се појават лицата кои закажале, терминот може да биде отстапен а лицата задолжително опоменати за нивната несериозност ;

Во цената за користење на терените вклучено е и користење на топки, поставени мрежи на головите како и користење на трибинскиот простор.

Ценовникот за користење на теренот како и работното време да бидат поставени на видно и достапно место за сите граѓани.

Член 7

Закажувањето на термин за користење на теренот ќе се врши исклучиво кај одговорното лице, кое ќе биде задолжено да води дневник за евиденција на закажани термини.

По закажаниот термин, корисникот на теренот е должен да го уплати утврдениот износ на име на ЕЛС општина Радовиш и уплатата да ја приложи како доказ пред почетокот на терминот.

Пред да бидат користени терените играчите се должни да се јават на одговорното лице за да се провери распоредот и времето закажано за користење на истите.

Член 8

Играчите кои ги користат терените мора да носат спортска опрема која е дозволена за предвидените спортови, во спротивно одговорното лице нема да дозволи користење на истите.

Забрането е играње без маица.

Забрането е играње во костими за капење како и играње во чевли и кондури со високи потпетици.

Член 9

Во кругот на повеќенаменското игралиште не е дозволено :

- секако недолично однесување кое би сметало на одвивањето на играта или кое би го нарушувало мирот и спортската дисциплина ;

- намерна злоупотреба или оштетување на реквизитите, опремата, топки, мрежа и др ;

- возење со велосипеди и мопеди како и возење на ролери ;

- внесување на храна и пијалок во големи количини, како и продавање на стоки и услуги кои

претходно со договор не се одобрени од општината ;

- внесување и шетање на животни ;

- било какво рекламирање без претходно одобрение или договор со општината.

Член 10

Присуството на мали деца во повеќенаменското игралиште задолжително мора да биде под надзор на родители или старатели, или во случај на присуство на деца од предшколските установи да бидат под надзор на надлежните воспитувачи или негуватели.

III. Одговорно лице

Член 11

Одговорно лице е лицето кое директно е задолжено од Градоначалникот на општина Радовиш да се грижи за исправноста , одржувањето и работењето на повеќенаменското игралиште.

Член 12

Главни обврски и одговорности на одговорното лице се :

- водење грижа за теренот да е во исправна состојба ;

- одржување на опремата и реквизитите одобрени за користење ;

- пред започнување и по завршувањето на термините, теренот да е во исправна техничка состојба за користење ;

- резервирање на термини и водење на дневна евиденција за истите ;

- користење на терените според утврдениот распоред како и контрола дали корисниците се придржуваат на утврдениот распоред

- контрола на облеката и обувките на корисниците на терените ;

- контрола на однесувањето на корисниците, нивно предупредување во случај да не се придржуваат кон одредбите на овој Правилник како и известување на надлежните органи во случај на било какви поголеми проблеми предизвикани од страна на корисниците ;

- проверка на наплатата за користењето на термини по прецизно утврдените цени во член 5 од овој Правилник ;

- на барање на надлежните органи во општината, поднесување на евиденција за користење на термините како и писмен извештај за работата на повеќенаменското игралиште ;

- вршење на други работи кои се во склад со овој правилник а се однесуваат на работата на повеќенаменското игралиште;

Член 13

Одговорното лице не одговара за изгубени предмети оставени во и надвор од игралиштето.

Бр. 09-998/2

20 Јуни 2016 г.

Радовиш

Градоначалник на

Општина Радовиш

Сашко Николов с.р.

Член 14

Во склоп на тениските терени, доколку има одредена иницијатива постои можност за поставување на рекламни платна или церади. Во тој случај би била донесена посебна одлука со која би се регулирале сите услови вклучувајќи ги цените, просторот и начинот на нивно поставување.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во врска со член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став,1 точка 43, а во врска со член 12 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр.07-765/1 од 15.10.2002 год.) Советот на општина Радовиш на седницата одржана на ден 14.06.2016 година, ја донесе следната:

IV. Надзор и завршни одредби

Член 15

Надзор на примената на одредбите од овој Правилник врши ЕЛС - општина Радовиш.

При вршењето на надзорот на правилникот, општината е должна да овозможи непречено спроведување на истиот, увид во документацијата за одржување и користење на објектот како и увид во самиот објект.

Член 16

Измени и дополнувања на овој правилник можат да се вршат на начин пропишан како и за неговото донесување.

Член 17

Овој правилник стапува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Радовиш.

ОДЛУКА

за основање на локален Економско-социјален совет на општина Радовиш

Член 1

Заради воспоставување на демократски и социјален дијалог во функција на постигнување на траен и стабилен социјален мир и активно вклучување на сите социјални партнери во процесот на одлучување по најважните прашања од економско и социјално значење за развивање на локалната заедница, вклучително и прашањето за зајакнување на суштинските врски помеѓу потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните субјекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем, како и превенција и мирно решавање на работни и други конфликти во локалната заедница, се основа локален Економско-социјален совет на ниво на општина Радовиш.

Член 2

Локалниот економско-социјалниот совет на општина Радовиш се формира како консултативно и советодавно тело во кое членуваат претставници на општината, претставници на репрезентативните работодавачи и синдикати, кое разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на општина Радовиш и други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера.

Во работата на локалниот Економско-социјален совет на општина Радовиш партиципираат: Агенција за вработување на Република Македонија-Центар за вработување Радовиш, Средното училиште од територија на општина Радовиш, граѓански организации, и други институции и организации од интерес на Општината.

Локалниот Економско-социјален совет на општина Радовиш разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на општина

Бр. 08-997/1 Совет на општина Радовиш

14 Јуни 2016 г.

Радовиш

Претседател

Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за основање на Локален Економски Совет на општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за основање на Локален Економски совет во општина Радовиш, бр. 08-998/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Радовиш и други тела, за прашања од економско-социјалната сфера.

Член 3

Членовите на Локалниот економско-социјален совет на општина Радовиш наведени во член 2 став 1 од оваа одлука, склучуваат Спогодба за основање на Економско-социјален совет на општина Радовиш, со која поблиску се определува неговиот, состав, членство, делокруг и начин на работа.

Член 4

Економско-социјалниот совет на општина Радовиш, дава мислења, предлози и препораки по предлози на одлуки, стратегии и програми во врска со економско-социјалните интереси на работниците и работодавачите, потребите на пазарот на труд и вештините што се развиваат кај младите, пред истите да бидат разгледани од страна на Советот на општина Радовиш.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Радовиш“.

Бр. 08-998/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за давање Согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Никола Карев“ Радовиш за 2017 год.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Никола Карев“, Радовиш за 2017 год., бр. 08-999/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-999/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр. 27/14; 199/14 и 27/16) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на ден 18.05.2016 година, донесе

ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Никола Карев“ Радовиш за 2017 година

Член 1

Се дава Согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Никола Карев“, Радовиш за 2017 год., број 09-28/18 од 02.06.2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-999/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за ажурирање на Проценката за загрозеност на подрачјето на општина Радовиш од сите ризици и опасности

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за ажурирање на Проценката за загрозеност на подрачјето на општина Радовиш од сите ризици и опасности, бр. 08-1000/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1000/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 45 став 3 од Законот за управување со кризи И член 14 став 1 од Уредбата за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија и член 21 од Статутот

на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06.2016 година, донесе

СРЕДИНА

ОДЛУКА

за отпочнување на активностите за редовно ажурирање на Процената на загроеност на општина Радовиш од сите ризици и опасности број 07-443/1 од 26.02.1014 година

Член 1

Со ова Одлука се отпочнуваат активностите за редовно ажурирање на Процената на загроеност на општина Радовиш од сите ризици и опасности, број 07-443/1 од 26.02.1014 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1000/1 Совет на општина Радовиш
18 Мај 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Програмата за заштита на животната средина во општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Програмата за заштита на животната средина во општина Радовиш, бр. 08-1001/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1001/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА

Како еден од побитните општествени сегменти, животната средина на светско и републичко ниво е легислативно проследена и регулирана со низа законски акти, како и со меѓународни конвенции, декларации и протоколи.

Согласно членот 8 од Уставот Република Македонија, заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата е темелна вредност на Република Македонија. Понатаму, во Член 43 од Уставот на РМ се вели: „Секој човек има право на здрава животна средина. Секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина“.

Покрај уставните определби за животната средина, клучните законски акти кои го третираат прашањето за унапредување и заштита на животната средина во Република Македонија се:

- Закон за животната средина
 - Закон за заштита од бучава во животната средина
 - Закон за заштита на природата
 - Закон за водите
 - Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
 - Закон за управување со отпадот
 - Закон за енергетика
 - Закон за генетски модифицирани организми
- Меѓународни конвенции, декларации, протоколи како на пр:

- Протоколот за стратегиска оценка на влијанието врз животната средина.
- Конвенцијата за биолошка разновидност (РИО конвенција, 1992)
- Протоколот за биосигурност (КАРТАГЕНСКИ протокол)
- Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина (АРХУНСКА конвенција)
- Протокол за регистар на загадувачи и пренос на загадувачки материи

Со Законот за животната средина се уредуваат правата и должностите на Република Македонија, на општините и на градот Скопје во обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Врз основа на член 22, став 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 60 од Законот за заштита на животна средин општините во Р.Македонија и

градот Скопје се должни да направат Програма за заштитата на животната средина.

Ваква програма изработува и општина Радовиш.

Од таму, стратешка цел на Програмата на Општина Радовиш за заштита на животната средина е насочена кон спроведување на активности за заштита на животната средина во надлежност на локалната самоуправа, исполнување на барањата на македонското законодавство за животна средина, обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во општината.

Во Програмата за заштита на животната средина се предвидени законски утврдените активности во делот на планирањето, проектирањето и директните мерки кои треба да се превземат голем број на активности. Главен акцент е даден на активностите околу заштита на животната средина при општина Радовиш, управувањето со отпадот како директна надлежност на општината согласно Планот за управување со отпад во Општина Радовиш.

Оваа програма предвидува проекти во насока на одржлив развој на локалната заедница и почиста животна средина, како што се проектите за Унапредување и заштита на биодиверзитетот на загрозувани видови, зелениот план за зголемување на зелените површини во општината заради амортизација на загадувањето на почвата, како и изготвување на други стратешки документи како што е Регистер на загадувачи и Катастар на животната средина кој ќе ги детерминираат главните извори на загадување со загадувачките материји кои се емитуваат на територијата на општината Радовиш.

I ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со програмата за заштита на животната средина, Општината овозможува спроведување на еколошката политика согласно европските стандарди и се залага за:

- Почитување на законите и регулативите кои што се однесуваат на заштитата на животната средина, заштеда на природни ресурси, намалување на отпадот, подобрување на квалитетот на воздухот, заштеда на водата за пиење и заштита на биодиверзитетот
- Пристап до информации за заштита на животната средина, како и граѓанско учество во процесот на одлучување за прашања од област заштита на животната средина,

- Размена на информации со различни засегнати страни и вклучување во проекти и активности за заштита на животната средина.

- Едукација на младите за теми од област заштита на животната средина и одржливиот развој.

Општа цел на Програмата:

- да се обезбедат практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми и активности во областа заштита на животната средина; - прифаќање на еколошката проблематика во останатите секторски програми во насока на одржлив развој на локалната заедница.

Специфични цели на Програмата:

- Системска контрола на квалитетот на животната средина во општината;
- Спроведување на Оцена на влијанието врз животната средина уште во процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од загадување на животната средина;
- Изработка на стратешки документи за заштита на животната средина;
- Систематизирано спроведување на постојани подобрувања со постојниот систем за управување со отпадот во општината; - Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на запустени зелени површини, амортизирање на загадувањето на почвата, воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на урбаната средина, како и активности за пошумување.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за активностите на Општина Радовиш во областа на заштитата на животната средина во текот на 2016 година треба да бидат насочени кон:

2.1. Контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната средина на територијата на општината и тоа на:

- влијание врз квалитет на амбиенталниот воздух од поединечни извори,
- влијание на отпадните води од поединечни извори врз површинските води и други водотеци,
- влијание од бучава во животната средина;
- Информирање за состојбата со квалитетот на воздухот, водите и отпадот на територијата на општината преку систематизирање на добиените податоци од државната и локалната мрежа за мониторинг за 2015г., како и
- известување на состојбите во управување со отпадот преку Извештај за спроведување на Годишната програма за управување со отпад за 2015г. и Анализа за управување со отпадот за 2015г.

Согласно член 24 од Законот за животна средина и Уредбата за дејности и активности за кои задолжително се изработува Елаборат, а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот на општината.

Елаборатот дава слика на постојната состојба на животната средина во и околу објектот, ги идентификува потенцијалните влијанија врз медиумите и областите на животната средина во фазата на работење и предлага мерки за нивно ублажување, намалување и неутрализирање.

По одобрувањето, Инспекцијата за животна средина од Општината, го следи спроведувањето на мерките и препораките наведени во Елаборатот за животна средина.

На контрола на влијанијата врз животната средина, подлежат стопанските субјекти на територија на Општината кои што обавуваат угостителска дејност (кафулиња, сендвичари и ресторани) како и услужни дејности (автомеханичарски работилници и автоперални), како и одредени занаети согласно Уредбата.

2.2. Изработка на еколошка проектна документација за планска документација за инсталации, инфраструктурни објекти и реализација на научни проекти како што е проектот за „Унапредување и заштита на биодиверзитетот на загрозени видови во општина Радовиш, како и изработка на други елаборати за животна средина, изработка на проекти и Студии за оцена на влијание врз животната средина, Стратешки оценки за влијание на животната средина во постапките за донесување на урбанистичка планска документација и во согласност со закон.

2.3. Изработка на стратешки документи за животна средина: изработка на Регистер на загадувачи со збир на податоци за изворот, видот, количината, начинот и местото на испуштање, пренесување и одлагање на загадувачките материи и отпадот во животната средина, како и изработка на Катастар за животната средина на територијата на Општина Радовиш како квалитетивна евиденција на загадувачите и изворите на загадување кои испуштаат загадувачки материи и супстанции во медиумите на животната средина, во која е вклучена и картата на загадувачи.

2.4. Интервенција во системот за управување со отпад, преку донесување на Годишна Програма за управување со отпад како законска обврска на општината согласно Законот за управување со отпадот, во која ќе бидат планирани активности во врска со имплементација на ЗР – реупотреба,

редуцирање, рециклирање, набавка на нови садови за отпад за проширување на опслуженото подрачје, постапување со електронски и електричен отпад, отпадни батерии и акумулатори, санација на диви депонии на територијата на општината, печатење на пропаганден материјал за подигнување на јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот и учество на општината во националната акција “Македонија без отпад 2016”.

2.5. Спроведување на активности за подигнување на нови зелени површини и уредување на запустени зелени површини во општината согласно Предлог-Програмата за подигнување на нови зелени површини; Набавка на саден материјал за пролетно и есенско хортикултурно уредување на општината: цветен расад и декоративни садници.

2.6. Спроведување на активности од Програмата преку спроведување на Кампања за подигнување на јавната свест за заштита на животната средина и за управување со отпадот во атарот на Радовиш.

Општината спроведува примена на Архуската Конвенција на локално ниво, преку овозможување пристап до информации за животната средина, состојбите со загадувањето, мерките за заштита и планирани проекти за ремедијација на земјиште.

За сите прашања од област заштита на животната средина, Општината има обврска да овозможи учество на граѓаните во процесот на одлучување, преку реализирање на барањата од граѓаните, дискусии околу нивните предлози и иницијативи и вклучување во годишната програма за работа.

Со програмата се планирани активности во урбаните заедници: анкетирање на јавното мислење со прашалници за теми од област заштита на животна средина и комунални работи, организирање форуми за дискусија и средби со граѓаните.

2.6.1. Образование и едукација за животна средина и одржлив развој

Покрај другото со програмата се предвидуваат голем број на активности со основните училишта и градинки, за одбележување на еколошките празници:

- Денови на пролетта во месец март, 22 април – како Ден на Планета Земја, 5 јуни - Светски ден на животната средина, организирање акции за пошумување на различни

локации, Ден на дрвото – дрводен „засади ја својата иднина,, како и активности на еко-одбори.

Во рамките на проектите со здруженија на граѓани за заштита на животната

средина, планирани се серија едукативни работилници за различни теми и тоа:

-управување со отпадот, заштита на воздухот, водата и почвата

-унапредување и заштита на биодиверзитетот, како и

-оведување здрави навики во исхраната и секојдневниот живот.

Со програмата меѓу другото се спроведуваат посебни активности во рамките на таканаречениот,, Зелен пакет – образование за одржлив развој,, со цел да се подигне свеста за животната средина на младите луѓе и да се негуваат вештини, вредности и навики за заштита на животната средина и социјални активности - однесувањето и дејствувањето на учениците и граѓаните да се стави во функција на општиот контекст на одржливиот развој.

2.6.3. Стимулирање на здрави навики – Цел Радовиш на велосипед!

Согласно предвидениот буџет, во текот на 2016 година,со програмата треба да се планира и реализира проект : „ Цел Радовиш на велосипед ,, што како акција се спроведува и во други општини.Овој проект треба да биде поткрепен со серија на активности:

- медиумски настани за промоција на проектот и активностите,

- печатење на промотивен материјал и

- одржување на настани и манифестации за стимулирање на велосипедизмот како здрава навика за превоз.

За реализација на овој проект општината Радовиш треба да обезбеди субвенција на жителите на Општината за купен велосипед, во вредност од 30% од сумата за платен велосипед но најмногу до 4.000,00 денари.

Исто така по примерот на други општини треба да се отвори и координативна канцеларија за проектот и да се подготви База на податоци за евидентирање на барањата од граѓаните за субвенција.

2.7.Со програмата се предвидува и изработка на План за управување со отпадот која треба да опфаќа:

- планирање и спроведување на проекти за селекција на отпадот, во соработка со здруженија на граѓани, колективни постапувачи за отпад, основни училишта и др.

-организирана селекција на хартија и пластика со колективни постапувачи за отпад, со

цел повторна употреба на отпадот, селекција на други фракции, како отпадни стари батерии, електронски и електричен отпад, кабасти отпад и др.

Со цел успешно спроведување на активностите, планирана е соработка со ЈП за Комунална хигиена, колективни постапувачи со отпадот (фирми со дозвола за управување со отпадот), здруженија на граѓани и фондации.

2.8. Учество на семинари, настани и конференции

Со програмата е планирано учество на семинари, работилници и конференции за животна средина и одржлив развој, во земјава и странство, во организација на ЗЕЛС, Министерството за животна средина, Универзитетот „Гоце Делчев,, Штип, на домашни и меѓународни организации и фондации, со цел едукација и соработка на партнерски проекти од областа на заштитата на животната средина, енергетската ефикасност и сл.

Програмата за заштита на животната средина на општина Радовиш е финансирана од средства на општина Радовиш и средства од Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање и други средства обезбедени од Владата на Република Македонија.

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.000.000,00 денари, ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Радовиш за 2016 година, средства обезбедени со буџетот од Владата на Република Македонија, како и од од надоместокот за поседување на Б - интегрирани еколошки дозволи, Дозволи за усогласување со оперативен план и од други такси и надоместоци.

Комисијата за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при општина Радовиш мора да го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, да покренува иницијативи, да дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Во Програмата за заштита на животната средина се предвидени законски утврдените активности во делот на планирањето, проектирањето и директните мерки кои треба да се превземат. Главен акцент е даден на активностите околу заштита на животната средина при општина Радовиш ,управувањето со отпадот како директна надлежност на општината согласно Планот за управување со отпад во Општина Радовиш.

Оваа програма предвидува проекти во насока на одржлив развој на локалната заедница и почиста животна средина, како што се проектите за Унапредување и заштита на биодиверзитетот на загрозени видови, зелениот план за зголемување на зелените површини во општината заради амортизација на загадувањето на почвата, како и изготвување на други стратешки документи како што е Регистер на загадувачи и Катастар на животната средина кој ќе ги детерминираат главните извори на загадување со загадувачките материји кои се емитуваат на територијата на општината Радовиш.

Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1001/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, одржување на комунални објекти и локални патишта за 2016 година во општина Радовиш број 08-2067/1 од 23.12.2015 година

II.1	Расчистување на имотно правни односи (експропријација на градежно земјиште и објекти во урбаниот опфат на градот и населени места во општината)	2.000.000,00
XIII	Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка и одржување на постоека урбана опрема	550.000,00
Вкупно		2.550.000,00

За финансирање на горенаведените активности, средствата од износ од 2.550.000,00 денари ќе се обезбедат со пренамена на средства од активности предвидени со Програмата за 2016 година со намалување од следните ставки:

VI.4	Улица бр. во с.Покрајчево	300.000,00
VI.8	Улица бр. во с.Ораовица	800.000,00
XII.9	Непредвидливи градежни работи за новата училишна зграда во с.Покрајчево	130.000,00
VII	Тротоари	1.120.000,00
I.2	Ревизија на проекти	200.000,00
Вкупно		2.550.000,00

II. Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Ја прогласувам и објавувам Програмата за уредување на градежно земјиште, одржување на комунални објекти и локални патишта за 2016 година во општина Радовиш број 08-2067/1 од 23.12.2015 година, бр. 08-1002/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1002/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл.46 од Законот за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр.82/2008) чл.21 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Радовиш Сл. гласник бр.5/2002 Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на ден 14.06.2016 год. донесе

ПРОГРАМА

Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште одржување на комунални објекти и локални патишта за 2016 година во општина Радовиш број 08-2067/1 од 23.12.2015 г.

I. Во Програмата се предлагаат зголемувања и дополнувања на следните ставки:

Бр. 08-1002/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Бр. 09-1003/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2016 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2016 година, бр. 08-1003/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.04.2016 год.

Потпрограма

Потставка

Буџет

Самофин.

Донации Дотации

Кредит

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

480190 Купување на друга опрема 550.000

0

0

0

0

JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

482110 Подготвување проекти

вклучувајќи дизајн на илици - 200.000

0

0

0

0

482120 Изградба на улици,

патишта и автопати -1.100.000

0

0

0

0

482920 Изградба на други објекти -1.250.000

0

0

0

0

485420 Надоместок за одземен имот 2.000.000

0

0

0

0

JDA0 ИЗГРАДБА НА ЛИКАЛЕН ПАТ с.КАЛУГЕРИЦА-с.ПОДАРЕШ

425970 Консултантски услуги

0

0

0

0

778.210

482120 Изградба на улици,

патишта и автопати

0

0

0

0

-778.210

0

0

0

0

0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Радовиш и станува составен дел на Буџетот на општината за 2016 година.

Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Бр. 08-1003/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Коџалија да се изврши вклопување на бесправно изградени објекти

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,

Ја прогласувам и објавувам Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Коџалија да се изврши вклопување бесправно изградени објекти, бр. 08-1004/1, што советот на општина

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 година.

Бр. 09-1004/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013; 72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) и член 1 и 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на 14. 06. 2016 г. , донесе

ОДЛУКА

со која се дава согласност во идна урбанистичко планска документација за КО Коцалија да се изврши вклопување во плански опфат на бесправно изградени објекти

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност во идна урбанистичко- планска документација за КО Коцалија да се изврши вклопување во плански опфат на бесправно изградени објекти и тоа:

-Објект изграден на КП бр.1258, КО Коцалија, за зграда 3 и 4, м.в. „Село,, по поднесено барање, бр. УП.1 26-1518 од 15.08.2011 година, од страна на Усеин Алиов;

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш,,.

Бр. 08-1004/1
14 Јуни 2016 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Р Е Ш Е Н И Е

За прогласување и објавување на Одлуката

со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши усогласување на намени и вклопување во плански опфат на бесправно изградени објекти

Ја прогласувам и објавувам Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши усогласување на намени и вклопување во плански опфат на бесправно изграден објект,бр. 08-1005/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 година.

Бр. 09-1005/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ број 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013; 72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15, 217/15 и 31/2016) и член 1 и 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на 14. 06. 2016 г. , донесе

ОДЛУКА

со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши усогласување на намени и вклопување на бесправно изградени објекти

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност во идна урбанистичко- планска документација за КО Радовиш да се изврши усогласување на намени и вклопување на бесправно изградените објекти:

-Објект изграден на КП бр. 3981/1 за зграда 3, во КО Радовиш, м.в. „Сушица,, , по поднесено барање, бр.УП.1 26-3193 од 31.08.2011 година, од страна на Хаџиилијев Илија, со намена од Г1-Г2 во А1;

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи член 1 алинеа 37 од одлуката број 08-852/1 од 18.05.2016 година за КО Радовиш, на име Хаџиилијев Илија;

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш,,.

Бр. 08-1005/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на Николчо Калајџиев од Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на Николчо Калајџиев Радовиш, бр. 08-1006/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1006/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06. 2016 год., донесе

О Д Л У К А

за одобрување финансиски средства на Николчо Калајџиев од Радовиш

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Николчо Калајџиев од Радовиш во висина од 60.000,00 денари за здравствени потреби.

За наменското користење на средствата да се достави извештај.

Барањето е составен дел на одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1006/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на Здравко Стоилов од Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на Здравко Стоилов од Радовиш, бр. 08-1007/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1007/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06. 2016 год., донесе

О Д Л У К А

за одобрување финансиски средства на Здравко Стоилов од Радовиш

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Здравко Стоилов од Радовиш во висина од 16.000,00 денари за здравствени потреби. За наменското користење на средствата да се достави извештај.

Барањето е составен дел на одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1007/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на ФА „Китка„ с.Ораовица Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на ФА „Китка„ с.Ораовица Радовиш, бр. 08-1008/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1008/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06. 2016 год., донесе

О Д Л У К А

за одобрување финансиски средства на ФА „Китка„ с.Ораовица Радовиш

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на ФА „Китка„ с.Ораовица Радовиш во висина од 20.000,00 денари за патување во Швајцарија.

За наменското користење на средствата да се достави извештај.

Барањето е составен дел на одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш„.

Бр. 08-1008/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,

Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства за организација на уличниот фестивал „Баскерфест 2016„ во Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на уличниот фестивал „Баскерфест 2016„ во Радовиш, бр. 08-1009/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1009/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06. 2016 год., донесе

О Д Л У К А

за одобрување финансиски средства за организација на уличниот фестивал „Баскерфест 2016„ во Радовиш

Член 1

Се одобруваат финансиски средства за организација на уличниот фестивал „Баскерфест 2016„ во Радовиш во висина од 90.000,00 денари.

За наменското користење на средствата да се достави извештај.

Барањето е составен дел на одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш„.

Бр. 08-1009/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,

Градоначалникот на општина Радовиш
донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски
средства на Здружение Триатлон АНА-ДА
Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на
Здружение Триатлон АНА-ДА Радовиш, бр.
08-1010/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 14.06.2016
год.

Бр. 09-1010/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.
5/2002), а во врска со член 15 став 1 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
14.06. 2016 год., донесе

О Д Л У К А

за одобрување финансиски средства
на Здружение Триатлон АНА-ДА Радовиш

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на
Здружение Триатлон АНА-ДА Радовиш во
висина од 40.000,00 денари за учество на
Балкански и Европски првенства.

За наменското користење на средствата
да се достави извештај.

Барањето е составен дел на одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1010/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот на општина Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски
средства на Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ
Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на
Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ Радовиш, бр.
08-1011/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 14.06.2016
год.

Бр. 09-1011/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.
5/2002), а во врска со член 15 став 1 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
14.06. 2016 год., донесе

О Д Л У К А

за одобрување финансиски средства
на Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ Радовиш

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на
Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ Радовиш, во
висина од 30.000,00 денари за организација на
дефиле-изложба на стари автомобили-
олдтајмери.

За наменското користење на средствата да се
достави извештај.

Барањето е составен дел на одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1011/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот на општина Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување со намена на бесправно изграден објект на Славчо Ристов

Ја прогласувам и објавувам Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување со намена на бесправно изградени објекти за Славчо Ристов, бр. 08-1012/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 година.

Бр. 09-1012/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013; 72/2013; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) и член 1 и 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на 14. 06. 2016 г. , донесе

ОДЛУКА

со која се дава согласност во идна урбанистичко планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување во плански опфат со намена на бесправно изграден објект

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност во идна урбанистичко- планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување во плански опфат со намена согласно Уранистичкиот план на бесправно изграден објект и тоа:

-Објект изграден на КП бр. 4201/1 и 4201/2, КО Радовиш, за намена А1-домување, м.в. „Бела Црква,, , по поднесено барање, бр. УП.1 26-2850 од 29.08.2011 година, од страна на Славчо Ристов;

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш,,.

Бр. 08-1012/1
14 Јуни 2016 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување со намена на бесправно изградени објекти на Зиго Шпед доел Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување со намена на бесправно изградени објекти на Зиго Шпед доел Радовиш, бр. 08-1013/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 година.

Бр. 09-1013/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013; 72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) и член 1 и 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на 14. 06. 2016 г. , донесе

ОДЛУКА

со која се дава согласност во идна урбанистичко планска документација за КО Радовиш да се

изврши вклопување во плански опфат со намена на бесправно изграден објект

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност во идна урбанистичко- планска документација за КО Радовиш се изврши вклопување во плански опфат со намена на бесправно изграден објект и тоа:

-Објект изграден на КП бр.4081/1, КО Радовиш за зграда 5, м.в. „Спасо Радовишки,, каде досегашната намена Е2-комунална супраструктура е компатибилна со намената комерцијални и деловни објекти Б1, Б2, Б3 и Б4 до 15% од површината за градење, по поднесено барање, бр. УП.1 26-86 од 18.01.2016 година, од страна на Зиго Шпед дооел Радовиш;

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш,,.

Бр. 08-1013/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Тополница да се изврши вклопување на бесправно изграден објект на Неџат Ибраимов

Ја прогласувам и објавувам Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Тополница да се изврши вклопување бесправно изграден објект на Неџат Ибраимов, бр. 08-1014/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 година.

Бр. 09-1014/2 Градоначалник на
20 Јуни 2016 г. Општина Радовиш
Радовиш Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 4 став 1од Законот за изменување и дополнување на Законот за

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013; 72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) и член 1 и 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш. Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на 14. 06. 2016 г. , донесе

ОДЛУКА

со која се дава согласност во идна урбанистичко планска документација за КО Тополница да се изврши вклопување во плански опфат на бесправно изграден објект на Неџат Ибраимов

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност во идна урбанистичко- планска документација за КО Тополница да се изврши вклопување во плански опфат на бесправно изграден објект:

-Објект изграден на КП бр.1375, КО Тополница, за зграда 1-СТ, м.в. „Голешец,, по поднесено барање, бр. УП.1 26-512 од 10.03.2016 година, од страна на Неџат Ибраимов;

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Радовиш,,.

Бр. 08-1014/1 Совет на општина Радовиш
14 Јуни 2016 г. Претседател
Радовиш Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните тела на Советот во општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните тела на советот на општина Радовиш бр. 08-1015/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на ден 14.06.2016 год.

Бр. 09-1015/2
20 Јуни 2016 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општина Радовиш на седница одржана на 14.06.2016 г., донесе

З А К Л У Ч О К

За прифаќање на Извештаите на Работните тела на Советот на општина Радовиш

I. Се прифаќаат Извештаите на работните тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на 14.06.2016 год. и тоа:

- Комисија за образование, спорт и култура 40-та седница, одржана на ден 08.06.2016 г.;

- Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој 40-та седница, одржана на ден 10.06.2016 година;

- Комисија за здравство и социјална заштита 27-ма седница, одржана на ден 10.06.2016 година;

- Комисија за статут и прописи 19-та седница, одржана на 10.06.2016 година;

- Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита 22-ра седница, одржана на ден 13.06.2016 година;

- Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 32-ра седница, одржана на ден 13.06.2016 година;

II. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1015/1
14 Јуни 2016 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

СОДРЖИНА:

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за користење на тениските игралишта во општина Радовиш бр. 07-1183/1 од 18.06.2013 година----- 1

Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за користење на тениските игралишта во општина Радовиш бр. 07-1183/1 од 18.06.2013 година----- 1

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Правилникот за одржување и користење на повеќенаменско игралиште во состав на СОУ „Коста Сусинов„ Радовиш ----- 2

Правилникот за одржување и користење на повеќенаменско игралиште во состав на СОУ „Коста Сусинов„ Радовиш ----- 2

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за основање на Локален Економски Совет на општина Радовиш ---- 4

ОДЛУКА за основање на Локален Економски Совет на општина Радовиш -- 4

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за давање Согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Никола Карев„ Радовиш за 2017 год. ----- 5

ОДЛУКА за давање Согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Никола Карев„ Радовиш за 2017 година---- 5

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за ажурирање на Проценката за загрозеност на подрачјето на општина Радовиш од сите ризици и опасности----- 5

ОДЛУКА за отпочнување на активносите за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на општина Радовиш од сите ризици и опасности број 07-443/1 од 26.02.1014 година----- 6

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Програмата за заштита на животната средина во општина Радовиш----- 6

Програмата за заштита на животната средина во општина Радовиш----- 6

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, одржување на комунални објекти и локални патишта за 2016 година во општина Радовиш број 08-2067/1 од 23.12.2015 година----- 10

ПРОГРАМА Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште одржување на комунални објекти и локални патишта за 2016 година во општина Радовиш број 08-2067/1 од 23.12.2015 г. ---- 10

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2016 година----- 11

ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2016 година-----	11	средства на Здружение Триатлон АНА-ДА Радовиш-----	15
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Коџалија да се изврши вклопување на бесправно изградени објекти -----	11	ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на Здружение Триатлон АНА-ДА Радовиш-----	15
Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Коџалија да се изврши вклопување на бесправно изградени објекти -----	11	РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ Радовиш-----	15
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши усогласување на намени и вклопување во плански опфат на бесправно изградени објекти -----	12	О Д Л У К А за одобрување финансиски средства на Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ Радовиш -----	15
Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши усогласување на намени и вклопување во плански опфат на бесправно изградени објекти-----	12	РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување со намена на бесправно изграден објект на СлавчоРистов-----	16
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на Николчо Калаџиџев од Радовиш-----	13	ОДЛУКА со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување во плански опфат со намена бесправно изграден објект -----	16
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на Николчо Калаџиџев од Радовиш-----	13	РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување со намена на бесправно изградени објекти на Зиго Шпед дооел Радовиш-----	16
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на Здравко Стоилов од Радовиш-----	13	ОДЛУКА со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Радовиш да се изврши вклопување во плански опфат со намена на бесправно изградени објекти -----	16
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на Здравко Стоилов од Радовиш-----	13	РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Тополница да се изврши вклопување на бесправно изграден објект на Неџат Ибраимов-----	17
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства на ФА „Китка„ с.Ораовица Радовиш -----	14	ОДЛУКА со која се дава согласност во идна урбанистичко-планска документација за КО Тополница да се изврши вклопување во плански опфат на бесправно изграден објект на Неџат Ибраимов -----	17
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на ФА „Китка„ с.Ораовица Радовиш -----	14	РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните тела на Советот во општина Радовиш-----	17
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства за организација на уличниот фестивал „Баскерфест 2016„ во Радовиш--	14	ЗАКЛУЧОК За прифаќање на Извештаите на Работните тела на на Советот на општина Радовиш-----	18
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства за организација на уличниот фестивал „Баскерфест 2016„ во Радовиш--	14		
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката за одобрување финансиски			